

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Сања Манасијевиќ- Манчева
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	08.02.2011
Поврзаност со ЕУ директиви	Не

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

- Вградување на утврдените мерки за унапредување на казнената политика во Република Македонија
- конзистентност на Фискалната стратегија и Стратегијата за управување со јавен долг, во однос на временската рамка за нивно донесување.
- Членовите 16 и 25 кои го пропишуваат задолжувањето на општините како единици на локалната самоуправа и јавните претпријатија кои се во целосна или доминантна сопственост на државата или на општините се дополнуваат со минимално потребните податоци кои треба да ги достават носителите на јавен долг во рамките на барањето за задолжување, а кои се неопходни за Министерството за финансии да формира предмет за задолжување врз основа на кој ќе ги засновува мислењата за задолжување.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг со кој се предвидува :

-имплементацијата на мерките за унапредување на казнената политика.

-политиката за управување со јавен долг ќе биде дел од Фискалната стратегија со што ќе се обезбеди целосна конзистентност на податоците кои ја дефинираат фискалната рамка и јавниот долг.

-дополнување на членовите 16 и 25 кои го пропишуваат задолжувањето на општините како единици на локалната самоуправа и јавните претпријатија кои се во целосна или доминантна сопственост на државата или на општините ќе бидат дополнети со минимално потребните податоци неопходни за Министерството за финансии да формира предмет за задолжување врз основа на кој ќе ги засновува мислењата за задолжување.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

А. Органи на државната власт:

Министерство за финансии

Б. Бизнис субјекти

/

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Достапни се следните податоци:

Насоките и мерките за унапредување на казнената политика и бизнис климата во Република Македонија донесени од страна на Владата на Република Македонија.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Нема потреба од дополнителни информации

- 3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?**

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

- 4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?**

Нема да се формира меѓуресурска група, проценката на влијанието за Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг ќе се прави од вработените на Министерството за финансии.

В. Временска рамка

- 1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?**

Активностите за РИА ќе почнат во Ноември 2010 година.

Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг

- 2. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?**

Февруари 2011 година

Г. Ресурси

- 1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?**

За спроведување на РИА-та ќе се вклучат претставници од надлежните органи на РМ и претставници од Министерството за финансии.

За спроведување на потребните анализи не се планирани дополнителни финансиски ресурси.